



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 7
година XVII
20.05.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ЗАКЛУЧОК

за објавување на заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести

Се објавува заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08-762/19
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 17.05.2013, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести

1. Советот на Општина Чашка усвои програмата за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести.
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-762/18
17.05.2013 година
Чашка

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.05/02) и член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр. 66/2004; 139/2008; и 99/2009), Советот на Општина Чашка, на седницата оддржана на ден 17.05.2013 година донесе:

ПРОГРАМА

за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година

Според законот, заштитата на населението од заразни болести претставува организирана општествена активност со цел да се спречи појавата, да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразните болести, што е од посебно значаење за Република Македонија.

Заради заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се применуваат општи и посебни мерки, а по потреба се спроведуваат и вонредни мерки.

Епидемиолошкиот надзор го организираат епидемиолошките служби при Институтот за јавно здравје и Регионалните центри за јавно здравје.

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат единиците на локалната самоуправа а ги предлагаат Центрите за јавно здравје.

Општи мерки за заштита на населението од заразни болести се:

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата и објектите за водоснабдување;
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во производството, подготвувањето, чувањето и прометот на храната;
3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и течен отпад на начин кој ќе оневозможи

загадување на човековата околина (вода земјаште воздух);

4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенско технички мерки во населените места и други јавни површини;
5. Обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и предучилишни установи, објекти за исхрана, водоснабдување, други јавни установи, средства за јавен сообраќај, како и на јавни места;
6. Обезбедување на хигиенски исправна вода во бањите, рекреативните базени, езера, и други рекреативни објекти и природни лекувалишта;
7. Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението;

Општите мерки ги организираат и следат единиците на локалната самоуправа и одредени правни лица, во соработка со центрите за јавно здравје.

Посебни мерки за заштита на населението од заразни болести се:

1. Откривање на извори на зараза (заболени или носители) и поставување на етиолошка дијагноза;
2. Пријавување на заразните болести;
3. Епидемиолошки истражувања;
4. Изолација, здравствен надзор, карантин, превози, задолжително лекување;
5. Имунизација и хемиопротекција;
6. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
7. Спроведување на здравствени-хигиенски прегледи;
8. Следење на интрахоспиталните инфекции и певземање мерки за нивна превентива;
9. Здравствена едукација.

Посебните мерки за заштита на населението од заразни болести ги планираат и извршуваат здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната цел и мерки за кои се регистрирани.

Во услови на епидемии и катастрофи од пошироки размери се спроведуваат и вонредни мерки за заштита на населението од заразни болести кои ги предлага Комисијата за заштита на населението од заразни болести при Владата на Република Македонија.

Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на останатите мерки за здравствена заштита. Со програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за спроведување

на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните и другите заболувања на територијата на Општина Чашка.

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Чашка, во соработка и стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес. Заради заштита на населението од заразни болести во општина Чашка, во 2013 година, ќе се спроведат следните мерки:

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата и објектите за водоснабдување;
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во производството, подготвувањето, чувањето и прометот на храната;
3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина (вода земјаште воздух);
4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенско технички мерки во населените места и други јавни површини;
5. Обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и предучилишни установи, објекти за исхрана, водоснабдување, други јавни установи, средства за јавен сообраќај, како и на јавни места;
6. Обезбедување на хигиенски исправна вода во бањите, рекреативните базени, езера, и други рекреативни објекти и природни лекувалишта;
7. Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување.

Согласно Одлука на Советот на Општина Чашка водоснабдување на неколку населени места во општината врши ЈПКД Тополка од Чашка.

Општина Чашка во 2013 година ќе продолжи да се грижи за континуирано снабдување на населението со доволни количини исправна вода за пиење.

За да се обезбеди исправна вода за пиење за жителите, ќе се спроведат следните активности:

- Редовна контрола на квалитетот на водата за пиење од водоснабдителните системи, природните чешми и бунари,

По добивањето на месечен извештај за исправноста на водата за пиење општината односно ЈПКД Тополка ќе ги превземе сите потребни активности за обезбедување на исправна вода за граѓаните.

- Редовно хлорирање на водата
- Навремено отстранување на секој настанат дефект во водоводната и канализационата мрежа;

- Промотивни и други активности за рационално користење на водата за пиење;

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во производството, подготвувањето, чувањето и прометот на храната;

Во согласност со Законот за безбедност на храна, ЈЗУ Центар за јавно здравје ќе спроведува:

- Консултантски услуги за воспоставување и примена на ХАСАП систем за контрола на безбедноста на храната во производството и прометот;
- Здравствени прегледи на вработените лица што работат со храна;
- Лабораториски испитувања на суровини и готова храна;

3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина (вода земјиште воздух);

Според одлука на Општина Чашка, организирањето, отстранувањето на цврст отпад и отпадни води го врши ЈПКД Тополка од Чашка.

- ЈПКД Тополка склучила договори за собирање на цврст и друг безопасен смет со домаќинствата, и останатите вршители на дејност, во неколку населени места и контуинирано ќе продолжи да вклучува нови корисници на оваа услуга, со цел вклучување на сите населени места во организираното собирање, транспортирање, и депонирање на смет, со што ќе се обезбеди здрава и чиста животна средина за сите граѓани на општина Чашка.

Во договорот многу добро се прецизирани обврските на корисникот и давателот на услугата како што се:

- Фрлањето смет само во контејнерите и местата за таа намена;
- Редовно собирање, празнење на контејнерите, транспортирање и депонирање на сметот;

Други активности:

- Собирање на дивите депонии и транспортирање на собраниот смет во депонијата Глиниште во Чашка;
- Редовно ќе се одржуваат постоечките а по потреба ќе се направат и нови канали, за атмосферски води со цел да се оневозможи загадување на воздухот, водата, и опчвата.

4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенско технички мерки во населените места и други јавни површини;

Законот за Заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во здравствени, училишни, предучилишни, социјални установи, објекти за производство и промет на храна, зелени пазари, автобуски стојалишта, канализации, депонии и друго.

Спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и дератизација во јавните установи и објекти ќе се врши врз основа на барање или склучени договори помеѓу ЈЗУ ЦЈЗ велес, или други даватели на вакви услуги и корисниците на услугите.

Превентивна Дезинфекција ќе се врши во сите основни и подрачни училишта во периодот пред почетокот на учебната година и пред почетокот на второто полугодие.

Дезинсекција ќе се брши на целата територија на општината, со претходно мапирање на локациите и населените места каде присуството на комарците е поголемо, населените места низ кои течат реки, притоците, оризниците, депоните и сл.

Дератизација ќе се врши во канализационата мрежа (во шахтите), јавни објекти и јавни површини.

5. Обезбедување на санитарно-технички и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и предучилишни установи, објекти за исхрана, водоснабдување, други јавни установи, средства за јавен сообраќај, како и на јавни места;

Децата и учениците се најнезаштитената категорија на население. За заштита на нивниот интегритет, и нивна заштита од заразни болести како што се заразна жолтица и други цревни заболувања, во 2013 година ќе се продолжат редовните посети на училишните установи од страна на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје.

Врз основа на направените контроли на терен, училиштата ќе добиваат извештај за стекнатата состојбата, со предлог мерки за подобрување.

6. Обезбедување на хигиенски исправна вода вода во бањите, рекреативните базени, езера, и други рекреативни објекти и природни лекувалишта

Следење на исправноста на водата на реките Бабуна и Тополка како поголеми реки на територијата на Општина Чашка кои од страна на населението се користат за рекреативно капење.

ЈЗУ Центар за јавно здравје прави анализа на водата од реките Бабуна и Тополка, во долниот тек, пред вливот во реката Вардар. Доколку се констатира дека водата од реките е загадена, ќе се известат населението за да не се користат реките за рекреативно капење, и ќе се превземаат мерки за решавање на проблемот со загаденоста на реките.

8. Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

- Советување на населението како да се заштитат од заразни болест и советување на лицата заболени од заразни болести.
- Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на учениците од основните училишта.
- Следење на исправноста на водата за пиење од водоснабдителните системи со вршење на хемиски и бактеролошки анализи од страна на ЦЈЗ Велес.

Програмата ќе се финансира со средства од Буџетот на Општина Чашка.

Бр.07-762/17
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање на согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) сопственост на Општина Чашка

Се објавува Одлука за давање на согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) сопственост на Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08-762/4
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа член 36 став 1 точка 10 и член 50 став 1 точка 15 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.05/02), член 5, член 29 точка 8, член 31-42 од Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07 и 35/11), Советот на

Општина Чашка на 3-тата седница одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) сопственост на Општина Чашка

член 1

Со оваа одлука се дава согласност за отуѓување (продажба) на следните недвижни ствари запишани на носителот на правото на сопственост - Општина Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на Илинденска 8 Чашка:

- Недвижни ствари со право на сопственост на Општина Чашка запишани на ИЛ бр.50875 за КО Папрадиште, издаден од АКН- Одделение за катастар на недвижности - Велес:

ЛИСТ В: Податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- ПОДРУМ, број- /, намена на посебен дел на зградата- П (помошна просторија), со внатрешна површина од 30м2, со право на недвижност-сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на зградата ПП (помошни површини- тераса, лоѓија или балкон) со внатрешна површина од 51м2, со право на недвижност- сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 73м2, со право на недвижност- сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- 1, намена на посебен дел на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 58м2, со право на недвижност- сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 2, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- 1, намена на посебен дел на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 156м2, со право на недвижност- сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 2, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 170м2, со право на недвижност- сопственост,

-КП број основен 46, дел 0, адреса „Чеплес,, број на зграда 3, намена на зградата А4 (времено домување), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- П (помошна просторија), со внатрешна површина од 22м2, со право на недвижност-сопственост,

член 2

Оттуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно наддавање, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен Весник на РМ„ бр.08/05, 150/07 и 35/11), по претходно утврдена почетна пазарна вредност на недвижните ствари.

Почетната пазарна вредност на недвижните ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди комисија за утврдување на пазарна вредност формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност донесена од Владата на РМ.

член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен Весник на РМ„ бр.08/05, 150/07 и 35/11).

член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07-762/3
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08- 762/6
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-762/5
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08-762/8
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-762/7
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08-762/10
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-762/9
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на одлука за вклопување во идна
урбанистичко-планска документација на
КП 554 КО Долно Врановци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 554 КО Долно Врановци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08- 762/12
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко-планска
документација на КП 554 КО Долно Врановци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 554 КО Долно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко

планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-762/11
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на одлука за вклопување во идна
урбанистичко-планска документација на
КП 374/12 КО Чашка

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 374/12 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08- 762/14
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко-планска
документација на КП 374/12 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка донесува Одлука за усогласување на намената на земјиштето на

Генералниот урбанистички план за Чашка (*Одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006*)

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за извршување усогласување на намената на земјиштето за КП 374/12 КО Чашка.

член 2

Намената која е означена како индивидуално домување да биде усогласена со класата на намени ГЗ – сервиси (соодветно на состојбата на теренот).

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-762/13
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка

Се објавува Одлука за ставање вон сила на Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с.Стари Град Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08- 762/16
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр 5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 17.05.2013, донесе:

ОДЛУКА

за ставање вон сила на Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за користење вода за пиење од селски буна кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка, донесена од Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 13.03.2013 под бр. 07-435/49.

член 2

Се задолжува Градоначалникот на Општина Чашка да ја спроведе оваа Одлука.

член 3

Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-762/15
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на финансиски извештаи поднесени од организаторите на изборна кампања

Се објавува Заклучок за усвојување на финансиски извештаи поднесени од организаторите на изборна кампања, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 17.05.2013

Бр.08- 762/21
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002), а во согласност со член 85 од Изборниот законик (Службен Весник на РМ бр.40/06, 142/12) Советот на Општина Чашка на седницата на 17.05.2013 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на финансиски извештаи поднесени од организаторите на изборна кампања

1. Советот на Општина Чашка ги прифати и усвои финансиските извештаи поднесени од Организатори на изборна кампања:

- **Демократска Унија за интеграција-ДУИ**
- **Народно Движење за Македонија**

, а се однесуваат на вкупно потрошени средства за Локални избори 2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-762/20
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на заклучок за симнување на точки од Дневен ред

Се објавува Заклучок за симнување на точки од Дневен ред, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 17.05.2013 година.

Бр.08- 762/23
17.05.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.

5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 17.05.2013, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за симнување на точки од Дневен ред

1. Точката 3 од Дневниот ред "Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на општински штаб за заштита и спасување во Општина Чашка" и Точката 5 од Дневниот ред, "Предлог Решение за избор на членови во Комисии и Одбори формирани од Советот на Општина Чашка", беа симнати од Дневен ред на самата седница на Советот на Општина Чашка поради доработка на материјалот.
2. По дополнување на материјалот истите ќе бидат ставени на дневен ред на наредни Седници на Советот.
3. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-762/22
17.05.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести;
2. Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита и спасување на населението од заразни болести;
3. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година;
4. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) сопственост на Општина Чашка;
5. Одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) сопственост на Општина Чашка;
6. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци;
7. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 28 КО Смиловци;
8. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци;
9. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 27 КО Смиловци;
10. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци;
11. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 26 КО Смиловци;
12. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 554 КО Долно Врановци;
13. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 554 КО Долно Врановци;
14. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 374/12 КО Чашка;
15. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 374/12 КО Чашка;
16. Заклучок за објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка;
17. Одлука за ставање вон сила на Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка;
18. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на финансиски извештаи поднесени од организаторите на изборна кампања;
19. Заклучок за усвојување на финансиски извештаи поднесени од организаторите на изборна кампања;
20. Заклучок за објавување на заклучок за симнување на точки од Дневен ред;
21. Заклучок за симнување на точки од Дневен ред.

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**